

Бр: 10-105
Скопје: _____

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош (“Службен весник на Република Македонија” бр. 145/10), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-105 од 11.07.2023 година поднесено од страна на Владата на Република Северна Македонија како давател на државна помош, застапувана и претставувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за доделување на планирана регионална помош на Друштво за производство, трговија и услуги АВЕСТА БАТЕРИ И ЕНЕРГИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, на седницата одржана на 09.08.2023 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр.10-105 од 11.07.2023 година поднесено од страна на Владата на Република Северна Македонија, како давател на државна помош, застапувана и претставувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, за доделување на планирана регионална помош на Друштвото за производство, трговија и услуги АВЕСТА БАТЕРИ И ЕНЕРГИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, како корисник на државната помош, утврди дека

Мерката

- **Помош во висина од 10% од инвестираниот износ како оправдани инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување на инвестицискиот проект, која ќе биде исплаќана во транши не подоцна од 30 септември, почнувајќи од 2024 година,**

претставува индивидуална помош во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош и претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на батерии и акумулатори претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош при што доделувањето на истата е дозволено.

Државната помош ќе биде исплатена само доколку корисникот на државната помош поднел барање за исплата и ги доставил до корисникот на државната помош сите документи не подоцна од 30 јуни од годината за инвестираниот износ, како оправдани инвестициски трошоци до крајот на претходната година.

Износот на државната помош за секоја транша ќе изнесува 10% од реализираните оправдани инвестициски трошоци.

Мерката

- **Помош за создавање на нови работни места за вработените на полно работно време до датумот на завршување каде државната помош за креирање на првите 300 работни места ќе изнесува 2.000 евра во денарска противвредност за едно работно место, од 301-вото до 500-тото ново работно место ќе изнесува 3.000 евра во денарска противвредност за едно работно место, од 501-вото до 1000-тото ново работно место ќе изнесува 3.500 евра во денарска противвредност за едно работно место,**

претставува индивидуална помош во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош и претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на батерии и акумулатори претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош при што доделувањето на истата е дозволено.

Државната помош за создавање нови работни места ќе биде исплатена од давателот на државната помош на корисникот на државната помош за работните места создадени во периодот до датумот на завршување на инвестицискиот проект, само под услов нивото и стапката на раст на основните месечни бруто плати да се еднакви или да ја надминуваат динамиката на раст како што е проектирана во Деловниот план.

Мерката

- **Дополнителна помош која ќе се исплаќа во висина од 35% од износот на планираната помош во висина од 10% од инвестираниот износ како оправдани инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување на инвестицискиот проект и од износот на планираната помош за создавање на нови работни места за вработените на полно работно време до датумот на завршување на инвестицискиот проект,**

претставува индивидуална помош во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош и претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на батерии и акумулатори претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош при што доделувањето на истата е дозволено.

Во согласност со Деловниот план, Друштвото за производство, трговија и услуги АВЕСТА БАТЕРИ И ЕНЕРГИИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ќе инвестира износ од 10.000.000 евра како оправдани инвестициски трошоци од инвестицискиот проект кој се однесува на производство на батериски менаџмент системи (БМС) во периодот до датумот на завршување.

Во согласност со Деловниот план, Друштвото за производство, трговија и услуги АВЕСТА БАТЕРИ И ЕНЕРЏИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ќе создаде 120 нови работни места до датумот на завршување при што ќе вработи 120 вработени за потребите од инвестицискиот проект кој се однесува на производство на батериски менаџмент системи (БМС).

Друштвото за производство, трговија и услуги АВЕСТА БАТЕРИ И ЕНЕРЏИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје се обврзува да го задржи пополнет бројот на нови работни позиции за кои добил државна помош во период од 5 години од датумот на завршување на инвестицискиот проект.

Друштвото за производство, трговија и услуги АВЕСТА БАТЕРИ И ЕНЕРЏИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје се обврзува да ја одржува инвестицијата, односно средствата (објекти, згради, опрема) во продуктивна, оперативна и употреблива состојба во период од најмалку пет години од датумот на завршување на инвестицискиот проект, што е во согласност со член 6 (1) од Уредбата за условите и постапката за доделување на регионална помош. Доколку корисникот на државната помош не го исполни овој услов, тој е должен да го врати целокупниот износ на примена државна помош согласно Договорот за доделување на државна помош помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштвото за производство, трговија и услуги АВЕСТА БАТЕРИ И ЕНЕРЏИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, заедно со каматната стапка пресметана во согласност со законите и прописите на Република Северна Македонија.

Друштвото за производство, трговија и услуги АВЕСТА БАТЕРИ И ЕНЕРЏИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ќе финансира најмалку 25% од оправданите инвестициски трошоци за инвестицискиот проект од сопствени извори или од трета страна во форма која не претставува државна помош според Законот за контрола на државна помош.

Кумулативната регионална државна помош за инвестицискиот проект ќе биде ограничена на износ не повисок од 50% од потврдените оправдани инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување на инвестицискиот проект. Во случај на реализирани оправдани инвестициски трошоци од повеќе од 50.000.000 евра, за делот до 50.000.000 евра од потврдениот износ на оправдани инвестициски трошоци, кумулативната регионална државна помош ќе биде ограничена на износ не повисок од 50%, за делот од 50.000.000 до 100.000.000 евра кумулативната регионална државна помош ќе биде ограничена на износ не повисок од 25% додека за делот над 100.000.000 евра кумулативната регионална државна помош ќе биде ограничена на износ не повисок од 17% од оправданите инвестициски трошоци.

Образложение

Согласно член 10 од Законот за контрола на државната помош, Комисијата за заштита на конкуренцијата (во натамошниот текст: КЗК) е надлежна за оцена и надзор на секој облик на поддршка, односно дали истата претставува или не претставува државна помош во смисла на Законот за контрола на државната помош.

Секој давател на државната помош, дефиниран во член 6 став (1) од Законот за контрола на државната помош, е должен, според член 13 став (1) од Законот за контрола на

државната помош, до КЗК да достави известување за секој план за доделување на нова или промена на постојната државна помош, без оглед дали истата се доделува како индивидуална помош или како шема на помош.

Постапувајќи во согласност со обврската за известување во име на Владата на Република Северна Македонија, како давател на државна помош, Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони достави Известување за планирано доделување на помош и Известување за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош на корисник во ТИРЗ Кичево, на Друштвото за производство, трговија и услуги АВЕСТА БАТЕРИ И ЕНЕРЌИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје бр. 10-105 од 11.07.2023 година (во натамошниот текст: известувања), Предлог- Договор за доделување на државна помош на Друштво за производство, трговија и услуги АВЕСТА БАТЕРИ И ЕНЕРЌИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје (непотпишан), Одлука за давање согласност на Договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги АВЕСТА БАТЕРИ И ЕНЕРЌИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, донесена на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони на Сто триесет и осмата редовна седница одржана на ден 11.05.2023 година, писмо на намери бр. 13-792/1 од 16.05.2023 година и Деловен план за инвестициски проект на Друштвото за производство, трговија и услуги АВЕСТА БАТЕРИ И ЕНЕРЌИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје бр. 13-808/1 од 10.05.2023 година и бр. 13-808/2 од 10.05.2023 година.

Со оглед на фактот дека поднесените известувања ги содржат потребните податоци за оценка на помошта согласно член 14 став (1) од Законот за контрола на државната помош, како ден на прием на уредно известување се смета 11.07.2023 година.

КЗК во законски предвидениот рок ги испита доставените известувања и Предлог-договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги АВЕСТА БАТЕРИ И ЕНЕРЌИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје (непотпишан од договорените страни) и ја утврди следната фактичка состојба:

- **Давател на државна помош е:** Владата на Република Северна Македонија, застапувана и претставувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.
- **Корисник на државната помош е** Друштвото за производство, трговија и услуги АВЕСТА БАТЕРИ И ЕНЕРЌИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште на адреса: улица „Даме Груев“ бр 1-1/16- Скопје, Република Северна Македонија.
- **Правен основ за доделување на државната помош** претставува правниот акт врз основа на која се доделува помошта—Одлука од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони со бр. 02-821/10 од 11.05.2023 година за давање согласност на Договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги АВЕСТА БАТЕРИ И ЕНЕРЌИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и Предлог- Договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги АВЕСТА БАТЕРИ И ЕНЕРЌИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

За да се утврди дали една мерка преземена од страна на давателот на државната помош претставува државна помош, се оценува дали се исполнети на кумулативен начин следните четири критериуми:

- Таквата мерка да опфаќа трансфер на државни средства;

- Да биде селективна;
- Да претставува економска поволност за примателот и
- Да има влијание врз конкуренцијата и трговијата.

Оттука, при испитување на мерката содржана во доставените известувања, КЗК ја анализираше од аспект на тоа дали истата ги исполнува горенаведените четири кумулативни критериуми. При ваквата анализа КЗК утврди дека:

- Мерката: **Помош во висина од 10% од инвестираниот износ како оправдани инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување, која ќе биде исплаќана во транши не подоцна од 30 септември, почнувајќи од 2024 година.**

предвидена во член 4 од Предлог- Договорот за доделување на државна помош **претставува државна помош**, во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата ги исполнува следните кумулативни услови:

- Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна Македонија на Друштвото за производство, трговија и услуги АВЕСТА БАТЕРИ И ЕНЕРЏИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
- Селективноста на мерката се гледа во фактот што помошта е наменета само за едно конкретно претпријатие-Друштвото за производство, трговија и услуги АВЕСТА БАТЕРИ И ЕНЕРЏИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје поради што доаѓа до нарушување на балансот помеѓу претпријатието и неговите конкуренти. Имено, селективноста на мерката се гледа и во фактот дека со доделувањето на државната помош на едно претпријатие, во конкретниот случај –Друштвото за производство, трговија и услуги АВЕСТА БАТЕРИ И ЕНЕРЏИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, се ставаат во незавидна положба преостанатите претпријатија кои постојат и делуваат на истиот пазар за производство на батерии и акумулатори. На овој начин, со доделувањето на државна помош за оваа мерка, Друштвото за производство, трговија и услуги АВЕСТА БАТЕРИ И ЕНЕРЏИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје се наоѓа во селективна положба, со оглед на фактот дека овие средства може да ги искористи на негов најисплатлив начин, а со цел постигнување на поголем профит;
- Економската поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на конкретно претпријатие – Друштвото за производство, трговија и услуги АВЕСТА БАТЕРИ И ЕНЕРЏИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и неговото производство на батерии и акумулатори, која што поволност ова претпријатие нема да ја има во нормални пазарни и бизнис услови;
- Таквата помош има или може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Имено, од доделувањето на оваа мерка јасно се гледа дека корисникот е инволвиран во економска активност и дека ќе оперира на пазарот во кој делуваат и други конкуренти, со што се нарушува или може да се наруши конкуренцијата преку овозможување на економска предност на конкретното претпријатие Друштвото за производство, трговија и услуги АВЕСТА БАТЕРИ И ЕНЕРЏИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

КЗК, освен што утврди дека горенаведената мерка претставува државна помош, исто така утврди дека ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на батерии и акумулатори, претставува **регионална помош** согласно член

4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош бидејќи истата е во согласност со целите на регионалната политика на Република Северна Македонија за **поддржување на продуктивни почетни инвестиции или отворање на работни места поврзани со инвестициите.**

КЗК исто така утврди дека горенаведената мерка **претставува индивидуална помош** во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош, бидејќи не е државна помош која се доделува врз основа на шема на помош, а е со обврска за дополнително одобрување од страна на КЗК.

КЗК при оценка на дозволеноста на доделувањето на помошта утврдува дали доделувањето на помошта се врши согласно Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош.

- Мерката: **Помош за создавање на нови работни места за вработените на полно работно време до датумот на завршување на инвестицискиот проект каде државната помош за креирање на првите 300 работни места ќе изнесува 2.000 евра во денарска противвредност за едно работно место, од 301-вото до 500-тото ново работно место ќе изнесува 3.000 евра во денарска противвредност за едно работно место, од 501-вото до 1000-тото ново работно место ќе изнесува 3.500 евра во денарска противвредност за едно работно место**

предвидена во член 5 од Предлог- Договорот за доделување на државна помош **претставува државна помош**, во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата ги исполнува следните кумулативни услови:

- Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна Македонија на Друштвото за производство, трговија и услуги АВЕСТА БАТЕРИ И ЕНЕРЏИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
- Селективноста на мерката се гледа во фактот што помошта е наменета само за едно конкретно претпријатие – Друштвото за производство, трговија и услуги АВЕСТА БАТЕРИ И ЕНЕРЏИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје поради што доаѓа до нарушување на балансот помеѓу претпријатијето и неговите конкуренти. Имено, селективноста на мерката се гледа и во фактот дека со доделувањето на државната помош на едно претпријатие, во конкретниот случај – Друштвото за производство, трговија и услуги АВЕСТА БАТЕРИ И ЕНЕРЏИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје се ставаат во незавидна положба преостанатите претпријатија кои постојат и делуваат на истиот пазар за производство на батерии и акумулатори. На овој начин, со доделувањето на државна помош за оваа мерка, Друштвото за производство, трговија и услуги АВЕСТА БАТЕРИ И ЕНЕРЏИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје се наоѓа во селективна положба, со оглед на фактот дека овие средства може да ги искористи на негов најисплатлив начин, а со цел постигнување на поголем профит;
- Економската поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на конкретно претпријатие – Друштвото за производство, трговија и услуги АВЕСТА БАТЕРИ И ЕНЕРЏИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и неговото производство

на батерии и акумулатори, која што поволност ова претпријатие нема да ја има во нормални пазарни и бизнис услови;

- Таквата помош има или може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Имено, од доделувањето на оваа мерка јасно се гледа дека корисникот е инволвиран во економска активност и дека ќе оперира на пазарот во кој делуваат и други конкуренти, со што се нарушува или може да се наруши конкуренцијата преку овозможување на економска предност на конкретното претпријатие— Друштвото за производство, трговија и услуги АВЕСТА БАТЕРИ И ЕНЕРГИИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

КЗК, освен што утврди дека горенаведената мерка претставува државна помош, исто така утврди дека ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на батерии и акумулатори претставува **регионална помош** согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош бидејќи истата е во согласност со целите на регионалната политика на Република Северна Македонија за **поддржување на продуктивни почетни инвестиции или отворање на работни места поврзани со инвестициите.**

КЗК исто така утврди дека горенаведената мерка **претставува индивидуална помош** во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош, бидејќи не е државна помош која се доделува врз основа на шема на помош, а е со обврска за дополнително одобрување од страна на КЗК.

КЗК при оценка на дозволеноста на доделувањето на помошта утврдува дали доделувањето на помошта се врши согласно Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош.

- Мерката: **Дополнителна помош која ќе се исплаќа во висина од 35% од износот на планираната помош во висина од 10% од инвестираниот износ како оправдани инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување на инвестицискиот проект и од износот на планираната помош за создавање на нови работни места за вработените на полно работно време до датумот на завршување на инвестицискиот проект**

предвидена во член 5 од Предлог-Договорот за доделување на државна помош **претставува државна помош**, во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата ги исполнува следните кумулативни услови:

- Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна Македонија на Друштвото за производство, трговија и услуги АВЕСТА БАТЕРИ И ЕНЕРГИИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
- Селективноста на мерката се гледа во фактот што помошта е наменета само за едно конкретно претпријатие – Друштвото за производство, трговија и услуги АВЕСТА БАТЕРИ И ЕНЕРГИИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје поради што доаѓа до нарушување на балансот помеѓу претпријатијето и неговите конкуренти. Имено, селективноста на мерката се гледа и во фактот дека со доделувањето на државната помош на едно претпријатие, во конкретниот случај – Друштвото за

производство, трговија и услуги АВЕСТА БАТЕРИ И ЕНЕРЏИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје се ставаат во незавидна положба преостанатите претпријатија кои постојат и делуваат на истиот пазар за производство на батерии и акумулатори. На овој начин, со доделувањето на државна помош за оваа мерка, Друштвото за производство, трговија и услуги АВЕСТА БАТЕРИ И ЕНЕРЏИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје се наоѓа во селективна положба, со оглед на фактот дека овие средства може да ги искористи на негов најисплатлив начин, а со цел постигнување на поголем профит;

- Економската поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на конкретно претпријатие – Друштвото за производство, трговија и услуги АВЕСТА БАТЕРИ И ЕНЕРЏИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и неговото производство на батерии и акумулатори, која што поволност ова претпријатие нема да ја има во нормални пазарни и бизнис услови;
- Таквата помош има или може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Имено, од доделувањето на оваа мерка јасно се гледа дека корисникот е инволвиран во економска активност и дека ќе оперира на пазарот во кој делуваат и други конкуренти, со што се нарушува или може да се наруши конкуренцијата преку овозможување на економска предност на конкретното претпријатие – Друштвото за производство, трговија и услуги АВЕСТА БАТЕРИ И ЕНЕРЏИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

КЗК, освен што утврди дека горенаведената мерка претставува државна помош, исто така утврди дека ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на батерии и акумулатори претставува **регионална помош** согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош бидејќи истата е во согласност со целите на регионалната политика на Република Северна Македонија за **поддржување на продуктивни почетни инвестиции или отворање на работни места поврзани со инвестициите.**

КЗК исто така утврди дека горенаведената мерка претставува **индивидуална помош** во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош, бидејќи не е државна помош која се доделува врз основа на шема на помош, а е со обврска за дополнително одобрување од страна на КЗК.

КЗК при оценка на дозволеноста на доделувањето на помошта утврдува дали доделувањето на помошта се врши согласно Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош.

Во Предлог – Договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги АВЕСТА БАТЕРИ И ЕНЕРЏИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, наведено е дека корисникот на државната помош ќе создаде 120 нови работни места до датумот на завршување на инвестицискиот проект при што ќе вработи 120 вработени за потребите од инвестицискиот проект кој се однесува на производство на батериски менаџмент системи (БМС).

Друштвото за производство, трговија и услуги АВЕСТА БАТЕРИ И ЕНЕРЏИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје се обврзува да го задржи пополнет бројот на нови работни позиции за кои добил државна помош во период од 5 години од датумот на завршување на инвестицискиот проект.

Корисникот на помошта се обврзува да ја одржува инвестицијата, односно средствата (објекти, згради, опрема) во продуктивна, оперативна и употреблива состојба во период

од најмалку пет години од датумот на завршување на инвестицискиот проект, што е во согласност со член 6 (1) од Уредбата за условите и постапката за доделување на регионална помош. Доколку корисникот на државната помош не го исполни овој услов, тој е должен да го врати целокупниот износ на примена државна помош согласно Договорот за доделување на државна помош помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Друштвото за производство, трговија и услуги АВЕСТА БАТЕРИ И ЕНЕРГИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, заедно со каматната стапка пресметана во согласност со законите и прописите на Република Северна Македонија.

Корисникот на државната помош ќе финансира најмалку 25% од оправданите инвестициски трошоци за инвестицискиот проект од сопствени средства или од трета страна во форма која не претставува државна помош според Законот за контрола на државна помош.

Кумулативната регионална државна помош за инвестицискиот проект ќе биде ограничена на износ не повисок од 50% од потврдените оправдани инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување на инвестицискиот проект. Во случај на реализирани оправдани инвестициски трошоци од повеќе од 50.000.000 евра, за делот до 50.000.000 евра од потврдениот износ на оправдани инвестициски трошоци, кумулативната регионална државна помош ќе биде ограничена на износ не повисок од 50%, за делот од 50.000.000 до 100.000.000 евра кумулативната регионална државна помош ќе биде ограничена на износ не повисок од 25%, додека за делот над 100.000.000 евра кумулативната регионална државна помош ќе биде ограничена на износ не повисок од 17% од оправданите инвестициски трошоци.

Во случај на примен износ на државна помош над максималниот износ на помош за потврдените оправдани инвестициски трошоци за инвестицискиот проект, корисникот на државната помош веднаш и без одлагање ќе ја врати разликата на давателот на државната помош во согласност со законите и прописите на Република Северна Македонија.

Мерките:

- 1. Ослободување од плаќање на данок на добивка за период од 10 години почнувајќи од денот на добивањето на Решението за започнување со работа, под услови утврдени со Законот за ТИРЗ;**
- 2. Ослободување од плаќање на данокот на личен доход по основ на исплатени пати на вработените за период од 10 години почнувајќи од почетокот на дејноста во зоната, односно од првиот месец во кој корисникот на државната помош започнува да ја исплаќа платата, без оглед на бројот на вработени кај корисникот на државната помош, под услови утврдени со Законот за ТИРЗ;**
- 3. Ослободување од плаќање на данок на додадена вредност за увозот на добра во зоната, под услов добрата да не се пуштени во слободен промет, т.е да не се наменети за крајна потрошувачка согласно член 5-а од Законот за ТИРЗ;**
- 4. Царински ослободувања и олеснувања согласно член 6 од Законот за ТИРЗ;**
- 5. Ослободување од плаќање надоместок за уредување на градежното земјиште и**
- 6. Изземање од обврската за поднесување на гаранција како безбедносен инструмент за обезбедување на царинскиот долг кој настанал или може да**

настане по одредувањето на царински дозволено постапување или употреба на стоката за време на вршењето на дејноста во Зоната, согласно член 6 од Законот за ТИРЗ

од Предлог - договорот за доделување на државна помош за вториот инвестициски проект претставуваат доделување на државна помош преку шема на помош предвидена во Законот за технолошко - индустриски развојни зони за чие доделување не е потребно дополнително одобрување од страна на КЗК, со оглед на фактот дека со Одлука бр. 10-413/2 од 04.11.2008 година, КЗК го одобри Законот за технолошки – индустриски развојни зони како шема на помош за доделување на државна помош на корисниците на технолошко – индустриските развојни зони основани од Владата на Република Македонија.

Заради горенаведеното, КЗК одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 26 од Законот за контрола на државната помош. Тужбата не го одлага извршувањето на решението, освен во случај кога Комисијата за заштита на конкуренцијата ќе наложи враќање на незаконската или злоупотребената државна помош чие доделување не е дозволено.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Проф. Д-р Владимир Наумовски